



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 11 декември 1978
Скопје

Број 41

Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

510.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за фондовите за заеднички резерви,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2801
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува задолжителното здружување на дел од средствата на резервите во фондови за заеднички резерви, формирани за подрачјето на општината и за територијата на Републиката, начинот на управувањето и располагањето со средствата на заедничките резерви што се здружени во овие фондови и правата и обврските на тие фондови.

Член 2

Работниците во основните организации на здружениот труд се должни да здружуваат дел од средствата на резервите, во сообразност со начелото на заемност и солидарност, во фондовите за заеднички резерви во општината и Републиката.

По исклучок од став 1 на овој член, работниците во основните организации на здружениот труд, чија обврска за здружување на дел од средствата за резерви во Републичкиот фонд за заеднички резерви е помала од 20.000 динари, не се должни да здружат дел од средствата на резервите во Републичкиот фонд за заеднички резерви.

Член 3

Фонд за заеднички резерви (во натамошниот текст: фонд) се формира за подрачјето на секоја општина и за територијата на Републиката.

За подрачјето на две или повеќе општини со договор може да се формира единствен фонд.

II. ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 4

Средства на фондот се:

1. средствата што работниците во основните организации на здружениот труд ги здружуваат според овој закон;

2. приходите од камата на средствата на фондот и

3. други приходи и средства.

Член 5

Основицата за пресметување на средствата на резервите што се здружуваат во фондот ја сочинуваат изворите на средствата на резервите на основните организации на здружениот труд, според состојбата искажана во завршната сметка за годината за која се врши здружување на средствата на резервите.

Член 6

Во фондовите се здружуваат само средствата на резервите на основната организација кои го надминуваат износот на едномесечниот личен доход на работниците, пресметан на начин утврден со самоуправен општ акт, а најмногу до 50% од вкупниот износ на средствата на резервите на основната организација (вклучувајќи ги и здружените средства на резервите во фондот за заеднички резерви на работната организација во чиј состав е основната организација и во фондот за заеднички резерви на сложената организација на здружениот труд, во која е здружена работната организација во чиј состав е основната организација, како и во фондот за заеднички резерви на самоуправната интересна заедница во чии рамки работниците вршат слободна размена на трудот), утврдена со завршната сметка за претходната година.

Член 7

Средствата на резервите што се здружуваат во фондот се пресметуваат со примена на пропишаната стапка на основицата од член 5 на овој закон.

Висината на стапката за здружување на средствата на резервите во фондот ја утврдува Собранието на фондот, пред почетокот на годината во која се врши здружување на средствата на резервите.

Висината на стапката од став 2 на овој член за Републичкиот фонд не може да биде повисока од 25% од основицата од член 5, а во согласност со член 6 на овој закон.

Член 8

Здружените средства во фондовите се користат и тоа:

1. за покривање на дел од загубите во основните организации на здружениот труд;

2. за покривање на дел од издатоците за прекувалификација и вработување на работниците во случај кога во основната организација на здружениот труд престанала потребата од работа на определен број работници;

3. кога основната организација ќе се најде во исклучителни економски тешкотии или кога спрема основната организација ќе се преземаат мерки за санација;

4. за исплата на со закон загарантираните лични доходи и

5. за заеми за исплата на лични доходи кога основната организација на здружениот труд нема да биде во можност да ги исплати навреме поради недостиг на средства.

Член 9

Средствата на резервите здружени во фондот, по правило, се даваат во вид на кредит, под услови што ќе ги определи собранието на фондот.

Работниците на основните организации на здружениот труд со самоуправен општ акт можат да одлучат под кои услови и во кои случаи средствата здружени во фондот ќе се даваат неповратно.

Член 10

Средствата на фондот не можат да се употребуваат за инвестиции за основни средства.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, од средствата на фондот можат да се даваат кредити за инвестиции за основни средства ако со таквите вложувања се отстрануваат причините за загубите, во согласност со утврдената санациона програма.

Член 11

Фондовите можат да ги здружуваат своите средства.

Фондовите можат меѓусебно да се кредитираат за намените од член 8 и 10 на овој закон.

Член 12

Средствата што според овој закон, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да ги здружат, ги уплатуваат во фондот формиран на подрачјето на општествено-политичката заедница каде што основната организација на здружениот труд има седиште, со поднесувањето на завршната сметка.

Член 13

Здружените средства на резервите во фондот се водат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство во местото на седиштето на фондот.

Член 14

Здружените средства на резервите во фондот се користат според годишниот финансиски план.

Финансискиот план особено содржи: вкупниот износ на средствата по извори, динамиката на приливот на средствата и распоредот на средствата за одделни намени.

Средствата за исплата на со закон загарантираните лични доходи на работниците во финансискиот план мораат да се предвидат во износ кој не може да биде помал од износот на таквиот личен доход исплатен во претходната година од средствата на фондот.

Ако на подрачјето за кое е формиран фондот немало исплата на со закон загарантирани лични доходи во претходната година, со финансискиот план се обезбедуваат средства за оваа намена во износ што ќе го утврди собранието на фондот.

Член 15

Во почетокот на секоја година фондот го утврдува предлогот на финансискиот план и им го поднесува на усвојување на работниците во основните организации чии средства на резервите се здружени во фондот. Со предлогот на финансискиот план се поднесува и извештај за користењето на средствата на фондот во претходната година. Извештајот се доставува и до општествено-политичката заедница за чија територија односно подрачје е формиран фондот.

Член 16

Средствата што фондот ќе ги оствари со користење на здружените средства на резервите се средства на основните организации на здружениот труд — членови на фондот, сразмерно со здружените средства.

Средствата од член 9 став 2 на овој закон, дадени неповратно паѓаат на товар на членовите на фондот сразмерно со здружените средства.

III. УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ФАНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 17

Со средствата на резервите здружени во фондовите управуваат и располагаат работниците на основните организации на здружениот труд според начелата на делегатскиот систем.

Член 18

Акт за формирање на општински фонд донесува собранието на општината.

Кога фондот се формира за две или повеќе општини, актот за формирање на фондот го донесуваат собранијата на општините.

Член 19

Фондот е правно лице.

Член 20

Орган на управување со фондот е собранието на фондот.

Член 21

Собранието на фондот го сочинуваат делегатите од основните организации на здружениот труд. Бројот на делегатите на собранието на фондот, формиран за подрачјето на општината, се утврдува со статутот на фондот.

Член 22

Делегатите во собранието на фондот се избираат за време од 4 години.

Никој не може да биде избран повеќе од двапати едноподруго за делегат во истото собрание.

Член 23

Фондот има свој статут, кој го донесува собранието на фондот.

Со статутот на фондот, во сообразност со овој закон, се утврдуваат: бројот, составот и начинот на избор на делегатите; правата, должностите и делокругот на работата на собранието и неговите органи; застапувањето и претставувањето на фондот; начинот на изготвување и донесување на финансискиот план на фондот како и вршењето на стручните работи.

Член 24

Фондот може да презема обврска само до висина на расположливите средства.

Член 25

За располагање со средствата на фондот одлучува собранието на фондот.

По исклучок од став 1 на овој член, собранието на фондот може да го овласти извршниот орган на фондот да одлучува за располагањето со средствата на фондот до одреден износ.

Член 26

Фондот го следи извршувањето на обврските од санационите програми во основните организации и во други организации на здружениот труд во чие финансирање учествуваат средствата на фондот и непосредно презема потребни мерки и предлага преземање на мерки за отстранување на тешкотиите и слабостите во основните организации и во други организации на здружениот труд заради остварување на позитивни финансиски резултати.

IV. РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 27

Се формира Републички фонд за заеднички резерви.

Седиштето на фондот е во Скопје.

Член 28

Собранието на Републичкиот фонд го сочинуваат делегатите што ги избираат собранијата на фондовите за заеднички резерви на општините.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Фондовите за заеднички резерви што се формирани според одредбите на Законот за формирање и употреба на средствата за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 32/70 и 47/73) престануваат со работа со денот на конституирањето на собранијата на фондовите за заеднички резерви формирани според одредбите на овој закон.

Правата и обврските на постојните фондови преминуваат на новоформираните фондови за заеднички резерви.

Член 30

Уплатените средства од основните организации на здружениот труд во досегашните фондови за заеднички резерви ќе се сметаат како здружени средства според одредбите на овој закон.

Здружените средства, според Законот за здружување на средствата на резервите за покривање на загубите во стопанството во 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 17/78), се сметаат како здружени средства според одредбите на овој закон.

Доколку здружените средства од став 1 и 2 на на овој член го надминуваат износот што според одредбите на овој закон основните организации се должни да го здружат, повеќе здружените средства ќе им се вратат на организациите според можностите и динамиката што ќе ја утврди Собранието на фондот со посебна одлука.

Член 31

Одредбите на овој закон ќе се применуваат и на договорните организации на здружениот труд, на основните задружни организации и на земјоделските и други задруги.

Член 32

До конституирањето на собранијата на фондовите што ќе се формираат според одредбите на овој закон, органите на постојните фондови за заеднички резерви, во соработка со надлежните органи, ќе ги извршат подготвителните работи за формирање на фондовите и конституирање на нивните собранија.

Конституирањето на собранијата на фондовите за заеднички резерви ќе се изврши најдоцна до 31 јануари 1979 година.

Член 33

До конституирањето на фондовите, според одредбите на овој закон, работниците во основните организации на здружениот труд се должни да здружуваат дел од средствата на резервите во Републичкиот фонд за заеднички резерви по стапка од 25% од основницата од член 5 во согласност со член 6 на овој закон.

Член 34

Доколку до 31 јануари 1979 година не се изврши формирање на новите фондови за заеднички резерви на подрачјето на општината според одредбите на овој закон, Собранието на општината ќе ги пропише со своја одлука условите, начинот и стапката според кои работниците во основните ор-

ганизации на здружениот труд ќе здружат дел од средствата на резервите во фондот за заеднички резерви основан на подрачјето на општината.

Член 35

Републичкиот секретар за финансии, до крајот на јануари 1979 година, ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметување и уплатување на здружените средства.

Член 36

Обврската за здружување на дел од средствата на резервите, според одредбите на овој закон, се однесува и на завршната сметка за 1978 година.

Член 37

Со денот на применувањето на овој закон престанува да важи Законот за формирање и употреба на средствата на фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 32/70 и 47/73).

Член 38

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

511.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ОПШТИНИТЕ

Се прогласува Законот за критериумите и за начинот на обезбедување дополнителни средства за финансирање на општите општествени потреби на општините,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2799

27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ОПШТИНИТЕ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат критериумите и начинот на обезбедување дополнителни средства за финансирање на општите општествени потреби на општините чии приходи се недоволни за финансирање на тие потреби.

Член 2

Дополнителни средства ѝ се обезбедуваат на општина на која пресметаните калкулативни приходи се пониски од просечната буџетска потрош-

вачка на општините во Републиката по жител (просечна буџетска потрошувачка).

Дополнителните средства на општината ѝ се обезбедуваат во зависност од бројот на жителите и просечната буџетска потрошувачка по жител и тоа:

- на општините до 15.000 жители — во висина на просечната буџетска потрошувачка;
- на општините од 15.001 до 20.000 жители — во висина од 95% од просечната буџетска потрошувачка;
- на општините од 20.001 до 35.000 жители — во висина од 90% од просечната буџетска потрошувачка;
- на општините од 35.001 до 50.000 жители — во висина од 85% од просечната буџетска потрошувачка и
- на другите општини — во висина од 80% од просечната буџетска потрошувачка.

Член 3

Процентите од член 2 на овој закон се зголеμουваат и тоа:

- за општините во кои работењето на органите се одвива и на јазиците на народностите — во висина од 2 процентни поена и
- за општините што имаат државна граница од најмалку 15 км — во висина од 2 процентни поена.

Член 4

Како калкулативни приходи на општината, во смисла на овој закон, се сметаат:

1. посебниот општински данок на промет на производи и услуги — по општа стапка од 8%;
2. таксите, приходите според посебни прописи на општината и посебниот општински данок на промет во посебни стапки — во висина на реализираните приходи;
3. данокот од личен доход од вршење на земјоделска дејност — по стапка од 4%;
4. данокот од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност — по стапка од 20%;
5. данокот на промет на недвижности и права и данокот на имот — во висина на реализираните приходи и
6. дел од републичките приходи што им се отстапуваат на општините и тоа:
 - 40% од посебниот републички данок на промет на производи и
 - 50% од републичкиот данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност.

На општината во која катастарскиот приход (како основица на данокот од став 1, точка 3 на овој член), во однос на националниот доход на општината е понизок од 50%, основица за пресметување на данокот претставува 50% од националниот доход.

Член 5

Дополнителните средства на општините ѝ се обезбедуваат и се утврдуваат со Републичкиот буџет.

Член 6

Заради усогласување на висината на дополнителните средства со движењето на цените и со порастот на општествениот производ, дополнителните средства се зголемуваат секоја година со процент утврден со Резолуцијата за општествено-економскиот и стопанскиот развој на СР Македонија за односната година.

Член 7

Дополнителните средства за 1979 и 1980 година ќе се утврдуваат врз основа на:

1. просечната буџетска потрошувачка во износ од 811 динари по жител и
2. калкулативните приходи на општините од член 4, став 1 на овој закон и тоа:
 - приходите од точка 1 и 2 — во висина на реализираните приходи во 1977 година зголемени за 17% и
 - приходите од точка 3, 4, 5 и 6 — во висина на реализираните приходи во 1978 година.

Дополнителните средства за 1981 година и за наредните години ќе се утврдат врз основа на просечната буџетска потрошувачка по жител и калкулативните приходи на општините за 1980 година.

Член 8

На општината на која дополнителните средства според одредбите на овој закон, заедно со средствата од член 9 на овој закон и приходите што ѝ се отстапуваат од 1 јануари 1979 година (пресметани за 1978 година), се помали од утврдените дополнителни средства за 1978 година, разликата ѝ се надоместува во вид на посебни дополнителни средства.

Посебните дополнителни средства ќе се доделуваат и тоа: во 1979 година во висина од 100%, а во наредните години ќе се намалуваат за 20% годишно.

Одредбите на овој член не се однесуваат на општините кои, според член 2 на овој закон, користат дополнителни средства како и на општините што со посебен закон се прогласени за стопански недоволно развиени.

Член 9

Со овој закон се обезбедуваат дополнителни средства и за финансирање на основното образование за 1979 година, на општината во која калкулативните приходи од придонесите за основното образование по една паралелка се пониски од 120.000 динари според бројот на паралелките во учебната 1977/1978 година.

Како калкулативни приходи, во смисла на став 1 на овој член, се сметаат приходите за 1977 година од придонесот за основното образование од личниот доход од работен однос, од личен доход од вршење на земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност — по стапка од 5%, зголемени за 1978 година за 21%.

На општината во која катастарскиот приход (како основица на придонесот од личен доход од вршење на земјоделска дејност од став 2 на овој член) во однос на националниот доход во општината е понизок од 50%, основица за пресметување на придонесот претставуваат 50% од националниот доход

Член 10

На општината на која дополнителните средства, според одредбите на овој закон, заедно со средствата од член 9 на овој закон и приходите што ѝ се отстапуваат од 1 јануари 1979 година (пресметани за 1978 година), се поголеми од дополнителните средства утврдени во 1978 година, зголемувањето на износот и дополнителните средства за 1979 година се обезбедува во висина од 50%.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

512.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2802
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Законот за стапките на данокот на доход во организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, број 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77 и 35/78) во член 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, за 1979 година основните организации на здружениот труд од земјоделското производство, преработката и конзервирањето на овошје и зеленчук, производството на шеќер, производството и облагородувањето на руди, производството на обоени метали, производството на феролегури, производството на режана граѓа и плочи, производството на финални производи од дрво и производството и преработката на хартија, производството на стакло, производството на текстилна преѓа и ткаенини, производството на готови текстилни производи, производството на кожа и крзно, производството на кожни обувки и галантерија и преработката на каучук, плаќаат данок на доход по стапка од 1%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

513.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2775
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 35/78 — Пречистен текст), членот 5 се менува и гласи:

„Од приходите на републичкиот данок од личен доход од земјоделска дејност 50% се отстапуваат на општината на чие подрачје се остваруваат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

514.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2776
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77 и 42/77 — Пречистен текст), по член 3, се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Од приходите на посебниот републички данок на промет 40 отсто се отстапуваат на општината на чие подрачје се остваруваат.“

Отстапувањето од став 1 на овој член се однесува и на приходите остварени во јануари, а се однесуваат на претходната година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

515.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2777
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77 и 17/78), во член 4, став 2 ред 1, по зборот „став“ и запирката се додаваат зборовите: „по правило“ и се става запирка.

Член 2

Во член 4-а став 1 ред 3, износот „180“ се заменува со износот „260“, а во алинеја 2 износот „30“ се заменува со износот „110“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

516.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжување на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Со-

борот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2798
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за задолжување на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 35/78), во член 1 став 1 каматната стапка „8 отсто“ се заменува со „9,65 отсто“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

517.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита на животните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 ноември 1978 година.

Бр. 06-2778
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Во член 67 став 1 точка 4 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“, број 30/77 и 39/77) по зборовите: „од точка 1 на овој член“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на бруцелозата“.

Член 2

Во член 72 по зборовите: „на овој закон“ се додаваат зборовите: „се внесуваат во полза на посеб-

на општинска сметка за здравствена заштита на животните и“.

Член 3

По став 1 на член 72 се додава нов став, кој гласи:

„Средствата на посебната општинска сметка за здравствена заштита на животните се користат според програмата што ја донесува извршниот совет на собранието на општината“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

518.

Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 338 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 10/76, 30/77, 36/77) и член 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат од должноста судии на Врховниот суд на Македонија сметано од 1. I. 1979 година:

Танаско Трајковски,
Вангел Ацев и
Миладин Чапаровски.

Се разрешуваат од должноста судии на Окружниот суд во Скопје сметано од 1. I. 1979 година:

Божин Ингилизовски и
Михаил Попов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2774
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

519.

Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 338 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, број 10/76, 30/77, 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Петар Голубовски,
Слободан Давидовски и
Милорад Мартиновски, судии на Окружниот суд во Скопје.

За судии на Окружниот суд во Битола се избираат:

Костадин Лозановски и
Димитар Лазаревски, судии на Окружниот суд во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2772
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

520.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 338 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 35 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“, број 10/76, 30/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ

За заменици на окружниот јавен обвинител во Скопје се именуваат:

Марко Бундалевски,
Василе Гулевски,
Ристо Атанасовски и

Бождар Станковиќ, заменици на окружниот јавен обвинител во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2773
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

521.

Врз основа на член 24 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“, број 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Радио-телевизија Скопје, поради истек на мандатот:

Стојан Димовски,
Димитар Герасимовски,
Милица Источка — Кнежевиќ,
Здравко Андоновски,
Славе Паталовски,
Магдалена Николска,
Славе Поповски,
Илија Јосифовски,
Радуле Костовски,
Роман Лечевски,
д-р Асен Групче,
Коста Георгиевски,
Ванчо Близнаковски,
Владо Василевски,
Перо Гулевски,
Мирко Апостоловски,
д-р Ристо Попларов,
Трајче Попов,

Илија Каровски,
Евзи Мемети,
Вејсел Рамизи,
Идриз Емин,
Невена Милева и
Душко Данов.

За претставници на општествената заедница во Советот на Радио-телевизија Скопје се именуваат: Милица Источка — Кнежевиќ, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССРМ, Радуге Костовски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и секретар на Републичкиот секретаријат за информации,

Лазо Крстевски, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССРМ,
Евзи Мемети, заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи,

Ванчо Близнаковски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Васко Костојчиновски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Славе Поповски, потпретседател на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија,

Илија Јосифовски, член на Делегацијата на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија во Републичката конференција на ССРМ,

Благоја Вазаревски, потполковник при Републичкиот штаб за територијална одбрана,

Кирил Мојсов, референт во Републичкиот штаб за територијална одбрана,

Цвета Хаџивасилевска, член на Претседателството на Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија,

Димитрије Бужаровски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Мустафа Аљушевски, заменик на секретарот на Општинскиот комитет на СКМ — Гостивар,

Адем Османфари, делегат во Собранието на Републичката заедница за научните дејности,

д-р Вождар Настев, делегат во Собранието на Републичката заедница на културата,

Александар Донеv, секретар на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување,

Софија Стефановска, делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата,

Перо Гулевски, раководител на секторот за организационо-правни работи во Стручната служба на Републичката заедница на вработувањето,

Страте Арсовски, делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура,

Снежана Петровска, делегат во Собранието на Републичката заедница на насоченото образование,

Борче Наумовски, член на Извршниот совет на Собранието на општината на град Скопје,

Тосум Пахуми, претседател на Општинската конференција на ССРМ „Карпош“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2765
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

522.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАНИ И ДИРЕКТОР

Се именуваат претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на декани и директор во:

— ООЗТ Факултет за музичка уметност во Скопје:

Миле Волкановски, директор на фестивалот — „Охридско лето“ — Охрид,

Бонка Демирова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

— ООЗТ Факултет за драмска уметност во Скопје:

Предраг Пенушлиски, секретар на Самоуправната интересна заедница на културата на Собранието на град Скопје,

Кемал Лила, директор на Турската драма при Театарот на народностите — Скопје;

— ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести — Скопје:

Јевто Трајковски, секретар на Соборот на месните заедници на Собранието на град Скопје,

Спирко Спиоровски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2768
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

523.

Врз основа на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Институтот за национална историја во Скопје се именуваат:

Лазар Калајциски — Добри, член на Советот на Републиката,

Славе Поповски, потпретседател на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2769
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

524.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ВО СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство во Скопје се именува:

Светислав Ивановски, технички директор на ЗИК „ТЕТОВО“ — Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2767
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

525.

Врз основа на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Институтот за фолклор во Скопје се именуваат:

Арсена Деспотовска, член на Советот на Републиката и
д-р Кирил Пенушлиски, редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2770
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

526.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 36/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја во Скопје се именува:

Мице Димевски, секретар на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2771
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

527.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЛОШКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за филолошки науки во Скопје, поради истек на мандатот:

Љубица Минова.

За претставник на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за филолошки науки во Скопје се именува:

Невена Исакова, професор по историја на југословенската книжевност во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2766
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

528.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИКА — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Факултет за физика во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ Факултет за физика во Скопје, на референдумот одржан на 28. XII. 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2764
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

529.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од

Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА БИОЛОШКО-БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работната организација Земјоделски факултет при Универзитетскиот центар за биолошко-биотехнички науки во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што ја донесоа работниците на основните организации на здружениот труд во состав на Работната организација Земјоделски факултет во Скопје, на референдумот одржан на ден 28 декември 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2763
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

530.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“, број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 27 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР

Се дава согласност на Статутот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар, што го донесоа работниците на Болницата за душевни болести

во Демир Хисар на референдумот одржан на ден 30. IX 1977 година и на собирот на работниците од 16. V 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-2762
27 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лактова, с. р.

531.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НИВОТО ДО КОЕ МОЖАТ
ДА СЕ ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕ ОД ИСКРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ**

1. До склучувањето на Општествен договор за цените на производите од искористувањето на шумите, постојните цени можат да се зголемат во просек до 8%, со задржување на постојните услови на продажба.

2. Се овластува Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар — Републичкиот завод за цени да даде согласност на ценовниците за цените од претходната точка на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2566/1
8 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

532.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, другите лични примања и заедничка потрошувачка на работниците во Работната заедница на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во Охрид, усвоен од работниците на референдумот одржан на 23 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 октомври 1978 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА табеларниот преглед за вкупниот број на бодовите составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка на работниците во Работната заедница на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во Охрид, усвоен од работниците на референдумот од 23 декември 1977 година, во делот за вреднување на работите и работните задачи на референдумот за додаток на деца.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во Охрид на начинот определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 70/78 од 6 септември 1978 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на табеларниот преглед за вкупниот број на бодовите, составен дел на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето дали различното вреднување на работите и работните задачи кој ги врши референдумот за додаток на деца, само во зависност од стручната подготовка на работникот, е во согласност со уставното начело за распределба според трудот.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Судот утврди дека со членот 11 е предвидено, придонесот на работникот во работата да се утврдува во зависност од квалитетот и квантитетот во работата и придонесот во зголемувањето на доходот во работната заедница, а според членот 12 од истиот правилник е предвидено дека квантитативниот и квалитативниот придонес на работникот во работата се утврдува според основите и мерилата утврдени во методологијата за аналитичка процена која е составен дел од овој правилник. Предмет на аналитичка процена според оваа методологија се утврдените работни места со одлуката за организација и систематизација на работните места во работната заедница. Процената пак, се врши во следниве фази: вреднување на работите и работните задачи и вреднувањето придонесот на работникот во остварувањето на доходот во работната заедница. Според оваа методологија работите и работните задачи се вреднуваат според следните основи: сложеност, одговорност и напрегнување. Секој од овие основи е разработен во степени. Така, основот сложеност има 6 степени и секој степен на сложеност е вреднуван со различен број на бодови. Понатаму, со методологијата е извршено вреднување на придонесот на секој работник во остварување на доходот на работната заедница и тоа според обем на извршената работа (квантитет) и квалитетот на извршената работа. При тоа е определен начинот на утврдувањето на секој од овие основи и елементи за оценување квалитетот на извршената работа. На крајот од методологијата е даден табеларен преглед на вкупниот број на бодови. Според табеларниот преглед работите и работните задачи на референдумот за додаток на деца по основот сложеност се различно вреднувани, во зависност од стручната подготовка на работниците што ги извршуваат овие работи и работни задачи, односно работите и работните задачи на работникот со средна стручна подготовка се вреднувани по основот сложеност со 123 бода, а со виша стручна подготовка со 180 бода.

Разгледувајќи го Правилникот за утврдување и систематизација на работите и работните задачи во работната заедница на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата во Охрид Судот утврди дека за работите и работните задачи на референдумот за додаток на деца се предвидени два степен на стручна подготовка — виша или средна со 3 години работно искуство. Во описот на работите и работните задачи од овој правилник, работите и работните задачи на овие работници не се разликуваат, ниту по обем ниту по содржина.

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд на секој работник, во согласност со

начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд, му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација, а според членот 129 од Законот за здружениот труд придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квантитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Според мислењето на Судот оспорениот правилник во основа содржи основи за утврдување придонесот на работникот во остварување на доходот на заедницата, како и основи и мерила за утврдување придонесот на секој работник во распределбата на личниот доход како по однос на претпоставениот, така и по однос на реализираниот труд. Меѓутоа, Судот смета дека не е во согласност со уставното начело за распределба на личните доходи според вложениот труд односно е во спротивност со членовите 126 и 129 од Законот за здружениот труд, делот од табеларниот преглед за вкупниот број на бодовите, составен дел од оспорениот правилник во кој за вршење на исти работи и работни задачи (референт за додаток на деца) е предвиден различен износ на бодови, зависно од стручната подготовка на работникот што ги врши тие работи, а стручната подготовка е утврдена во алтернатива — средна или виша со 3 години работно искуство. Според мислењето на Судот стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, од гледиште на начелото за распределба на личниот доход според вложениот труд, оправдано е да се предвиди поголем број на бодови по тој основ. Меѓутоа, во случаите кога за вршење одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето може да се врши не според подготовката што ја има работникот, туку според сложеноста на работите и работните задачи. Имено, ако за вршење на одредени работи и работни задачи алтернативно се предвидени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може да ги врши секој од работниците што има еден степен од предвидената стручна подготовка. Според мислењето на Судот степенот на стручната подготовка и во овој случај може да дојде до израз но само при конечното мерење на трудот по квантитет и квалитет.

Оваа одлука Судот ја донесе на седница, без одржување на јавна расправа, согласно алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, бидејќи оцени дека натамошното разјаснување на фактичката и правната положба по предметот од страна на учесниците во постапката не беше неопходна.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 70/78

26 октомври 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

533.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 21 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на доходот и средствата за лични доходи

и заедничка потрошувачка на работниците на Работната заедница на стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Куманово, склучена од работниците во февруари 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 октомври 1978 година, донесе

О П Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 1 и 2 на член 21 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на доходот и средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците на Работната заедница на стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Куманово, склучена од работниците во февруари 1977 година за време на нејзиното важење, не биле во согласност со Уставот односно дека биле во спротивност со сојузниот и републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

2. Оваа одлука има дејство на одлука на Уставниот суд на Македонија со која се поништува општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Куманово на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти на стручната служба.

4. Пред Уставниот суд на Македонија, по предлог на Основниот суд на здружениот труд во Скопје, е поведена постапка за оценување уставноста и законитоста на член 21 од означената самоуправни спогодба затоа што според мислењето на предлагачот овој член од спогодбата не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, односно е во спротивност со сојузниот и републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

5. Разгледувајќи ја оспорената самоуправни спогодба Судот утврди дека таа е склучена од работниците во стручната служба во февруари 1977 година, и дека престанала да важи на 1 јануари 1978 година, со влегувањето во сила на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците на Работната заедница на стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Куманово, усвоен на референдумот од 23 декември 1977 година. Со оглед на тоа што од престанокот на спогодбата (1 јануари 1978 година) до поведување на постапката од страна на Основниот суд на здружен труд во Скопје (31 јули 1978 година) не поминало повеќе од една година, согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Судот се впушти во оценување уставноста и законитоста на оспорената спогодба.

Во оспорениот член 21 од спогодбата е предвидено, ако работникот на стручната служба не ги исполнува условите што се бараат за работното место на кое е распореден по однос на стручната подготовка и работното искуство, стартната основа на личниот доход определена според работното место му се намалува за 10% за секој степен на пониска стручна подготовка и за 1% за секоја година помалку работно искуство. По исклучок од претходниот став на работникот кој има работно искуство на исти или слични работни места стартната основа на личниот доход му се намалува до 10 години за 10%, од 10 до 20 години за 8%, од 20 до 30 години за 5%, а на работник кој има над 30 години работно искуство на исти или слични работни места, стартната основа на личниот доход не се намалува.

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен

труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот во основната организација. Исто така, и според членот 42 од Сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и членот 3 од републичкиот закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), кој беа на снага во време на склучувањето на оспорената спогодба, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што го дал со својот тековен и минат труд за зголемување на доходот во основната организација. Уставното начело за распределба на личниот доход според вложениот труд поблиску го разработува и Законот за здружениот труд според кои работниците обезбедуваат нивните лични доходи да се утврдуваат на основа придонесот во работата и зависно од резултатите на трудот и работењето што ќе го оствари во основната организација.

Со оглед на тоа што според ставот 1 и 2 на член 21 од оспорената спогодба е предвидено намалувањето поради немање на соодветна стручна подготовка, односно немање на соодветно работно искуство да се врши од личниот доход на работниците, утврден по сите основи а не само по основот стручна подготовка, Судот оцени дека овие од-

редби не биле во согласност со уставното начело за распределба според вложениот труд и резултатите од трудот. Судот смета дека на работник кој ја нема пропишаната стручна подготовка за работното место на кое работи односно го нема пропишаното работно искуство за тоа работно место, може личниот доход да му се намали за одреден процент затоа што оправдано се претпоставува дека тој работник со помал успех ќе ги исполнува работите и работните задачи од работникот што ја има потребната стручна подготовка. Меѓутоа, ова намалување треба да биде само по основот на стручната подготовка, односно работното искуство, а не и по сите други основи.

Оваа одлука Судот ја донесе на седница без одржување на јавна расправа согласно алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, бидејќи оцени дека за разјаснување на фактичната и правната положба по предметот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 105/78

26 октомври 1978 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

360.

Врз основа на член 16 од Статутот на Републичката СИЗ за социјална заштита — Скопје и член 10 став 2 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, број 3/78) и член 32 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републичката СИЗ за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 21 ноември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Член 1

Во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје се делегираат 7 делегати.

Член 2

Делегатски единици за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје се собранијата на општинските и основните заедници за социјална заштита и делегациите на општествените организации, здруженијата на граѓаните и организациите на здружениот труд што вршат дејност од општ интерес и на ниво на Републиката и активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

1. Делегатска единица бр. 1 ја сочинуваат: собранијата на основните заедници за социјална за-

штита за подрачјата на општините во град Скопје и тоа: Центар, Карпош, Гази Баба, Чаир и Кисела Вода, како и делегациите на:

- Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — Скопје;
- Црвениот крст на Македонија;
- Републичкото здружение на социјалните работници на СР Македонија;
- Сојузот на друштвата за помош на ментално ретардирани лица во СР Македонија;
- Сојузот на дефектолошките друштва на СР Македонија;
- Сојузот на глувите и наглувите на Македонија;
- Сојузот на цивилните инвалиди од војната на Македонија;
- Сојузот на слепите на СР Македонија;
- Сојузот на лекарите на Македонија;
- Републичкото здружение на дистрофичарите на Македонија;
- Сојузот за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на СР Македонија;
- Здружението на клубовите на лекувани алкохоличари на Македонија;
- Друштвото на генетичарите и оплеменувачите на СР Македонија;
- Сојузот на педагошките друштва на Македонија;
- Друштвото за филозофија, социологија и политикологија на СР Македонија и
- делегацијата на активните воени лица и цивилни лица во служба на вооружените сили на СФРЈ.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на давателите на услуги.

2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Куманово, Крива Паланка и Кратово.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на давателите на услуги.

3. Делегатска единица бр. 3 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници: Кичево, Охрид, Струга и Македонски Брод.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услуги.

4. Делегатска единица бр. 4 ја сочинуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Витола, Прилеп, Демир Хисар и Ресен.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услуги.

5. Делегатска единица бр. 5 ја сочинуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Дебар, Тетово и Гостивар.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услуги.

6. Делегатската единица бр. 6 ја сочинуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници од: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Валандово.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услуги.

7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Струмица, Штип, Кочани, Винаца, Делчево, Берово, Пробиштип и Радовиш.

Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на давателите на услуги.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 08-551/1
21 ноември 1978 година
Скопје

Претседател,
Исмаилаки Емурлам, с. р.

361.

Врз основа на член 16 од Статутот на Републиката СИЗ за социјална заштита — Скопје и член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78) и член 32 од Самоуправната спогодба за здружување во Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републиката СИЗ за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 21 ноември 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

2. Изборите за избор на членовите на Одборот за самоуправни работничка контрола ќе се одржат од 1. XII. 1978 година до 15. I. 1979 година, во делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат од денот на донесувањето на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-552/1
21 ноември 1978 година
Скопје

Претседател,
Исмаилаки Емурлам, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба од страна на тужителката Стефанка Николоска од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 16, Васка Зафировска, ул. „Сремска“ бр. 1 и Љубица Миошиќ од Сплит, ул. „Алиновиќева“ бр. 30, против тужениот Ѓорѓе Станкоски од НР Бугарија, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ѓорѓе да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник кој ќе го застапува во постапката за утврдување право на трајно користење. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 977/1978 година. (90)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за определување на издршка по тужбата на тужителката Владица Блажевска од Тетово, ул. „Радован Цоник“ бр. 20 против тужениот Војко Душанов Блажевски од село Беловиште, сега на привремена работа во Западна Германија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во овој суд, да достави адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува по овој предмет. Во спротивно ќе му биде определен привремен старател од центарот за социјални работи, а по предлог на овој суд, кој ќе го застапува тужениот до правосилно окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1425/1987 година. (92)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1233 од 17. XII. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — адресата на ОЗТ Електроинсталатерска механичарска услуга на задруга „Напон“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „376“ бр. 235, со следните податоци: Досегашната адреса-седиште на задругата, на ул. „376“ бр. 235 се менува, така што во иднина ќе гласи: Електроинсталатерска механичарска услужна задруга „Напон“, Ц. О., — Скопје, ул. „221“ бр. 6.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1233/1975 година. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 582 од 20. V. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1060-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Градежно занаетчиска задруга „Победа“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Загревачка“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Вранеш Јовега, директор, а се запишува како нов застапник Бошковиќ Панко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 582/1975 година. (407)

КОНКУРСИ

ООЗТ „Југокомерција“ — Скопје,

распишува КОНКУРС

за слободни работни места во ООЗТ:

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. ДИРЕКТОР НА ООЗТ

- да има завршено правен или економски факултет II или I степен со 3 години работно искуство на раководно работно место, или гимназија со 6 години работно искуство на раководно работно место;
- да поседува морално-политички квалитети;
- потврдени стручни квалитети и организациони способности;
- да не е осудуван за кривично дело по член 511 од Законот за здружен труд.

2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО

- да има завршено економски факултет со 3 години практика на работно место шеф на сметководство или ССС со 6 години работно искуство на работно место шеф на сметководство;
- да поседува морално-политички квалитети.

3. БЛАГАЈНИК

- да има завршена ССС со 3 години работно искуство на работно место благајник.

4. КАЛКУЛАНТ

- да има завршено ССС со три години работно искуство, КВ работник со четири години работно искуство или нижа стручна подготовка со 6 години работно искуство во трговијата со прехранбени артикли на изработка на калкулации.

5. САМОСТОЈНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕФЕРЕНТИ — ИСТУРЕНИ ВОН СКОПЈЕ И ТОА:

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. за подрачјето на САП Војводина | — 1, |
| 2. за подрачјето на СР Словенија | — 1, |
| 3. за подрачјето на СР Македонија | — 1, |
| 4. за подрачјето на Далмација — Сплит | — 1. |

Услови:

- кандидатите да имаат виша стручна подготовка со 2 години работно искуство;
- да имаат средна стручна подготовка со 4 години работно искуство;
- да се ВКВ работници во трговијата со 6 години работно искуство.

Предност имаат кандидатите кои работеле по прехрана и трговија на големо.

6. Општи работници со 3 години работно искуство 2

7. Кафекуварка со нижа стручна подготовка 1
Кон молбите кандидатите треба да достават:
- доказ за видот и степенот на образованието,
 - доказ за работното искуство,
 - доказ дека не се осудувани,
 - кратки биографски податоци за движењето на досегашното работење.

Некомплетирани молби нема да се разгледуваат. Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација се доставуваат до „ЈУГОКОМЕРЦИЈА“ — СКОПЈЕ, ул. „12 ударна бригада“ 6б.

Конкурсот го распишува СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ на ООЗТ „ЈУГОКОМЕРЦИЈА“ — СКОПЈЕ — (во формирање). (516)

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „КИСЕЛА ВОДА“ с. МАЌАРИ — СКОПЈЕ, при ЗК „Преспанско јаболко“ — Ресен

распишува КОНКУРС

за избор на директор на ООЗТ „КИСЕЛА ВОДА“, с. Маџари — Скопје

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат виша стручна подготовка, со 4 години работно искуство на раководно место во трговијата;

— да имаат трговска школа, односно да се ВКВ трговски работници, со 6 години работно искуство на раководно место во трговијата;

— да поседуваат морално-политички и организаторски способности;

— да не се осудувани за кривично дело предвидено со член 511 од ЗЗТ.

2. Кандидатите треба да ги достават следните документи:

— молба со кратка биографија,

— доказ за стручна подготовка,

— уверение дека не се осудувани и

— потврда за потребното работно искуство предвидено во конкурсот.

3. Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

4. Некомплетирани и неблаговремено доставените документи Конкурската комисија нема да ги разгледува.

5. Кандидатите потребните документи да ги доставуваат на следната адреса: ООЗТ „Кисела Вода“, с. Маџари — Скопје. (517)

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за реизбор на еден асистент од областа хемиска технологија на текстилни суровини на Институтот за текстил и текстилни влакна при Факултетот.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на факултетот.

Кон пријавата кандидатите да приложат препис од дипломата за завршено образование, биографија, список на стручните односно научните трудови и по еден примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 30 дена сметајќи од денот на објавувањето.

Пријавите кандидатите можат да ги поднесуваат секој работен ден во архивата на Факултетот или преку пошта во наведениот рок. (521)

Врз основа одредбите на чл. 46 од Статутот, Работната заедница на „МАКПРОМ“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за реизбор на раководен индивидуален орган на РО „МАКПРОМ“ — Скопје

Покрај општите услови предвидени со законот кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено економски факултет со 10 г. раб. стаж;
 2. да го познава книговодството за вонстопанските дејности по области (органи, СИЗ, други и определени, месни заедници и ОЗТ од општествените дејности);
 3. да е автор на повеќе стручни трудови за дејностите од точката 2 и афирмирајќи стручњак во таа област;
 4. да поседува потребна умешност и способност за унапредување и развивање на организацијата и мор. пол. квалитети;
 5. да не му е забрането вршењето на раководна функција.
- Кандидатите треба да ги достават следните документи:
- молба со краток опис на досегашната работа,
 - уверение дека не е под истрага,
 - диплома за завршено образование, и
 - уверение дека не е осудуван.
- Заинтересираните потребната документација да ја достават до конкурсната комисија на „МАК-ПРОМ“ — Скопје
- Неблаговременно доставената или некомплетна документација нема да се зема предвид при разгледувањето.
- Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (522)

СОДРЖИНА

	Страна		
510. Закон за фондовите за заеднички резерви — — — — —	1001	522. Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на декани и директор — — — — —	1007
511. Закон за критериумите и за начинот на обезбедување дополнителни средства за финансирање на општите општествени потреби на општините — — — — —	1003	523. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Институтот за национална историја во Скопје — — — — —	1008
512. Закон за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања — — — — —	1005	524. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство во Скопје	1009
513. Закон за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — — — —	1005	525. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Институтот за фолклор во Скопје — — — — —	1009
514. Закон за дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	1005	526. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за национална историја во Скопје — — — — —	1009
515. Закон за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд — — — — —	1006	527. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Работната организација Факултет за филолошки науки во Скопје	1009
516. Закон за изменување на Законот за задолжување на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	1006	528. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Факултет за физика — Скопје во делот во кој се уредува режимот на запишување на студии и учество на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — —	1010
517. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита на животните — — — — —	1006	529. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работната организација Земјоделски факултет при Универзитетскиот центар за биолошко-биотехнички науки во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — —	1010
518. Одлука за разрешување судии на Врховниот суд на Македонија и на Окружниот суд во Скопје — — — — —	1007	530. Одлука за давање согласност на Статутот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар — — — — —	1010
519. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје и Битола — — — — —	1007	531. Одлука за определување нивото до кое можат да се формираат цените на производите од искористување на шумите — — — — —	1011
520. Одлука за именување заменици на Окружниот јавен обвинител во Скопје — — — — —	1007	532. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 70/78 од 26 октомври 1978 година — — — — —	1011
521. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Радио-телевизија — Скопје — — — — —		533. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 70/78 од 26 октомври 1978 година — — — — —	1012
		Општи акти на самоуправните интересни заедници	
		Скопје	
		360. Одлука за утврдување делегатски единици за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — —	1013
		361. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — —	1014